

НАРАТИВЕН ИЗВЕШТАЈ

2018



Like



[lead.mkd](https://www.facebook.com/lead.mkd)

Follow



[lead.mkd](https://www.instagram.com/lead.mkd)

Share



[leadmk](https://www.youtube.com/leadmk)



МОЈ ГЛАС

Прва платформа во Македонија за учество на средношколците во процеси на носење одлуки во нивните

Период на спроведување: 01.09.2017 – 31.12.2018

Донатор: Проект на УСАИД за граѓанско учество

Партнер: СУГС Георги Димитров Скопје

Како функционира?

Платформата „Мој глас“ претставува интерен систем за комуникација и консултација, достапен за учениците и училишните служби на СУГС Георги Димитров.

- Секој ученик и наставник има свој уникатен профил
- Наставниците и службите можат да **ГИ КОНСУЛТИРААТ** учениците преку анкети
- Наставниците и учениците можат да **ИНФОРМИРААТ** за прашања поврзани со училиштето
- Учениците можат да **ПРИЈАВАТ ПРОБЛЕМ** кој го забележале во училиштето
- Учениците можат да **ДОСТАВАТ ПРЕДЛОГ** до училишните служби
- Учениците можат да **ЗАПОЧНАТ ПЕТИЦИЈА** за да променат нешто во училиштето

ШТО СПРОВЕДОВМЕ?



Консултиравме 100 ученици и 20 наставници за содржините на платформата

Креиравме веб-страница
www.mojglas.mk




Развивме мобилна апликација достапна на Google Play Store



Креиравме промотивно видео

<https://www.youtube.com/watch?v=nMMbeuqRR4g>



„Мој глас“, прва интернет платформа за средношколко учество



ИНКУБАТОР ЗА МЛАДИНСКО ОРГАНИЗИРАЊЕ

Период на имплементација: 01.01.2018 – 30.06.2018

Донатор: Еуротинг

Партнер: Општина Радовиш, Општина Пробиштип

ШТО СПРОВЕДОВМЕ?

Формиравме две иницијативни јадра до Пробишти и Радовиш составени од тимови од по 15 млади



Спроведовме 3 обуки за младинско учество, тимска работа и планирање на иницијативи во Радовиш и Пробиштип

Спроведовме две локални кампањи во Радовиш и Пробиштип





BRAIN DRAIN or BRAIN GAIN: ПЕРСПЕКТИВИ НА МЛАДИТЕ ЛУЃЕ ОД БАЛКАНОТ

Период на имплементација: 01.03.2018 – 30.09.2018


Донатор: Фондација Конрад Аденауер

ШТО СПРОВЕДОВМЕ?



→ Меѓународен Brain Drain Хакатон за 28 луѓе од Западен Балкан. Хакатонот се базираше на 4 области: Граѓански права, образование, квалитет на живо и невработеност

→ Национална конференција за промоција на сработеното од хакатонот во Скопје кој беше отворен од страна на министерката за образование г-ѓа Рената Дескоска



Публикација која што ги содржеше перспективите на младите луѓе базирана на идеите и замислите за време на хакатонот.

**ЗАЈАКНУВАЊЕ НА
КАПАЦИТЕТИТЕ НА
НАСТАВНИЦИ ОД СРЕДНИ
УЧИЛИШТА ЗА ВЕШТИНИ
ЗА МЛАДИНСКА РАБОТА**



Период на имплементација: 01.09.2018 – 31.12.2018

Донатор: Фондација Конрад Аденауер

ШТО СПРОВЕДОВМЕ?

→ 4 регионални тренинзи за 60 наставници од над 50 училишта



→ Обуките беа фокусирани на вештини за младинска работа и неформално образование кои наставниците можат да ги користат во работата со Училишните заедници и за време на своите часови

Декември 2018

